

Никола Бадев беше и остана исклучителна појава кај нас, интерпретатор кој високо ја крена и ја прослави македонската народна песна и со својата интерпретација остави неизбришливи траги во нашето песнопојно творештво.

Еден од првите наши амбасадори, кои преку песната ги обедини Македонците растурени ширум светот, беше и Никола Бадев.

Пишува: Милева ЛАЗОВА

Под мотото "Песната е мојот живот" во Универзалната сала се одржа концерт по повод 55 години со песната на Никола Бадев и 30 години од неговата смрт. На концертот настапија повеќе имиња од македонската фолклорна естрада кои потсетија на песните испеани од грлото на Бадев, а за честа упатена кон неговото дело и личност им беа доделени статуетки со Бадевиот лик, изработени од внуката Елена Рафајловска Чашуле.

Иницијатор за еден ваков настан беше ќерката на Бадев, Роска Бадева, која во спомен на својот татко, покрај одржаниот концерт, напиша и монографија, како и три дела "Збирка на народни песни на Никола Бадев".

"Татко ми собрал 800 песни, ги селектирав и од нив одбрав 400, кои се најдоа во трите збирки. Претстои уште една, а би сакала да ја проширам и монографијата затоа што имам многу нови податоци за него. Инаку, тој е роден среде убавата Тиквешија, лулката на виновата лоза, во селото Глишиќ, кавадаречко место каде што луѓето ги красат ведрина, питомост и надареност за песна и за свирка. Роден е во семејство во кое многу се пеело, затоа уште како дете пројавувал интерес кон музиката и песната. Иако самоук, сепак тој умеел да свира на виолина, тамбура и хармоника, а бил и многу добар играорец, но и нешто што е спротивно од музиката - одличен фудбалер", вели неговата ќерка Роска.



ПОЧЕТОЦИТЕ ВО РАДИО СКОПЈЕ, НИКОЛА БАДЕВ СО МАЛ ОРКЕСТАР



НОТЕН ЗАПИС НА "ПАРАХОДОТ"



ЕДЕН ОД НАСТАПИТЕ СО СТЕВО ТЕОДОСИЕВСКИ

МАКЕДОНСКИ ПЕСНА ГО "ПРЕ

РАТА НАРОДНА ПЕСНА - НИКОЛА БАДЕВ

Direct From Skopje
Great

**Macedonian
CONCERT**
MASSEY HALL TORONTO
SUNDAY FEBRUARY 2 1964
VICTORIA & SHUTER

THE FAMOUS MACEDONIAN
FOLK - SONG & DANCE
ALSO SPECIAL ATTRACTIONS

*VANKA ILIEVA

THE GROUP HAS SUCCESSFULLY TOURED: BELGIUM
FRANCE - GERMANY - ENGLAND - U. S. A
AND NOW IS COMING TO CANADA AND THE U.S

**ВО 1964 ГОДИНА ВО ТОРОНТО
ЗАЕДНО СО ВАСКА ИЛИЕВА И
АЛЕКСАНДАР САРИЕВСКИ**



**Минатата година во мај,
во родниот град на Бадев,
Кавадарци, беше откриена
спомен-биста со неговиот
лик. Тоа е донација од не-
говиот брат Димитар Ба-
дев и од Општина Кавадар-
ци. Госпоѓа Бадева планира
да издаде уште една моно-
графија за татко ѝ. Поради
тоа, потребни ѝ се информа-
ции од гостувањата на Нико-
ла Бадев во дијаспората.**

Говорејќи за својот татко, госпоѓа Бадева потсети и на неговите почетоци и секако градењето на неговата кратка, но плодна музичка кариера. Господинот Никола Бадев првиот настап го имал на Радио Скопје во 1948 година. Всушност, тој настап беше почеток на една блескава кариера на естраден уметник и една од легендите на интерпретаторите и афирматорите на македонската песна. Од тогаш тоа ретко грло ги испеа познатите најлирски песни. Нè водеше по сокаци, на чардаци, пееше за копнежот на вљубените, оживуваше ликови и војводи. Многу пати ја обиколуваше својата земја и светот. Беше вистински народен пејач, национално име, ја имаше таа сила да возбуди и да расплаче со своите песни - вистински мали химни од мерак, љубов, легија и носталгија. Сè тоа го постигна со своите неполни 58 години живот.

"Беше многу добар човек. Имаше кадифена душа, сите го сакаа. На секого сакаше да му помогне. Со него почнале и Анка Ѓиева, Есма, Виолета Томовска... Со Васка Илиева имаше отпеано најмногу дуети, но отпеа песни и со Сариевски, Караѓуле, Макеларска и со други", додава госпоѓа Бадева.

Иако гласот насекаде му е препознатлив, сепак неговото име најмногу е поврзано со песната "Параходот". Историјата на оваа песна, како што објаснува госпоѓа Бадева, почнала на едно патување на господинот Бадев заедно со Трајана Манчева, патронот на културно-уметничкото друштво "Никола Бадев" од Кавадарци. На тоа патување таа му ја испеала песната, потоа малку нешто промениле во неа и оттогаш "Параходот" стана негова лична карта.

"Најмногу сакаше да ја потпевнува 'Параходот', која стана химна на Кавадарци, но ги пееше и 'Збогум мила', 'Блазе тебе Митро', ги потпевнуваше оние песни со рубато темпо. Меѓутоа, тој имаше и многу весели песни - 'Стани моме да заиграш', пееше и комитски, хумористични, песни од сите жанрови. Татко ми имаше компонирано и свои песни, но во тоа време не можеше да има новокомпонирана песна, така што мораше да каже дека таа песна е народна. Затоа многу негови песни се претопија во народни. Но, болеста го пресече во 58-та година, меѓутоа и во тие тешки моменти тој пееше. Секаде каде што одеше тој пееше", истакна госпоѓа Бадева.

Никола Бадев замина од овој свет одамна. Сепак, со својата интерпретација остави неизбришливи траги во нашето песнопојно творештво, ги испеа најлирските песни, ги разбуди најдлабоките чувства на слушателите и како птица-славеј го прелета светот на кој му раскажа дека на Балканот постои еден народ, мал по бројност, но голем по своето културно, уметничко и историско богатство.

49 Коши Јучи

Уаки Јако Јако душо
Јако Бадев Јако Јако Јако

Јако сокам јако душо
Јако Јако Јако Јако

Јако Јако Јако Јако
Јако Јако Јако Јако

Јако Јако Јако Јако
Јако Јако Јако Јако

Јако Јако Јако Јако
Јако Јако Јако Јако

Јако Јако Јако Јако
Јако Јако Јако Јако

**ПЕСНА ЗАПИШАНА ОД
РАКАТА НА БАДЕВ**

ОТ СЛАВЕЈ СО ЛЕТА" СВЕТОТ